



FORD FIESTA



Овој модел се роди на основа на концептот Verve, прикажан минатата година на Саемот во Франкфурт. Во согласност со трендовите, новата Fiesta е 10 отсто поцврста од претходната, полесна е за 40 килограми и има помала потрошувачка на гориво, како и помала емисија на штетни гасо-

ви. Претставени се изведби со 3 и 5 врати. Автомобилот е долг 395, широк 172,2 и висок 148,1 сантиметри, а меѓуоскиното растојание изнесува 248,9 сантиметри, што претставува мало зголемување во однос на моделот кој сè уште е во продажба. Зголемен е и багажниот простор, кој сега има зафатнина од 295 литри, а со спуштање на задната клупа се зголемува на 979 литри. Понудата на бензинските агрегати е составена од модели од 1,25 литри со 60 и 82 кс, потоа 1,4 литарскиот со 96 кс и новиот 1,6 литарски Duratec Ti-VCT од 120 кс. За љубителите на дизелите тука е основниот 1,4 TDCi со 68 кс и 1,6 литарскиот од 90 кс. Сите агрегати доаѓаат со петстепен рачен менувач и ги исполнуваат Euro4 нормите, а најавена е и EConetic дизел изведба.



ФЛЕШ ВЕСТИ

"HYUNDAI" СО 6 НОВИТЕТИ ВО ПАРИЗ

"Hyundai" подготвува сериозен настап на претстојниот Салон во Париз. Корејскиот производител на една од најпрестижните автомобилски приредби ќе се претстави со 6 новитети. Дел од новитетите веќе се продаваат на останатите пазари надвор од Европа, но сега тие се приспособени токму за европскиот пазар и нивната комерцијализација треба наскоро да се очекува.

HONDA CITY ДОАЃА ВО ЕВРОПА

Комплетно новиот седан на "Honda" наречен City пристигнува и во Европа, а претставувањето пред јавноста е закажано за следниот месец на Салонот за автомобили во Истанбул. Изборот каде ќе биде премиерата на новиот седан во "Honda" не го направиле случајно. Турција е најголемиот пазар на седани токму од оваа класа. Honda City настапува во ниската средна класа и е поставен на истата платформа врз која почива и новата Honda Jazz. Дизајнот влече некои од најновите елементи, кои можат да се забележат на останатите модели кои доаѓаат од матичната куќа, а најголема сличност се забележува со хибридниот Honda Insight.

SAAB

Шведскиот Saab е производител со мала гама на автомобили, па затоа поретко претставува нови модели, но по обичај неговите концепти го одземаат здивот со дизајнерските идеи и се вистински излог на технологијата на иднината. Се* ова важи и за Saab 9-X Air, кој овој месец ќе биде презентираан на Саемот во Париз.

SKY 102,5
radio